

4. Се задолжува Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје веднаш по приемот на ова Решение да го прекине пристапот до компјутерскиот систем на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје на овластениот брокер Томо Томовски.

5. Жалбата изјавена против ова Решение не го одлага неговото извршување.

6. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

Бр. УП1 08-30  
8 март 2011 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**847.**

Врз основа на член 184, член 194 став 5 и член 210 в) од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

1. Се изрекува јавна опомена на овластениот брокер Татјана Атанасова, вработена во брокерската кука Илирика Инвестментс АД Скопје поради непочитување на одредбите од член 115 став 1 алинеја а) од Законот за хартии од вредност, односно поради непридржување кон инструкциите дадени од страна на клиентот во налогот број 32768, даден на ден 7.10.2010 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на неговото донесување и ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

Бр. УП1 08-31  
8 март 2011 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**848.**

Врз основа на член 190, став 4 и член 131 став 11 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95 /2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

#### Член 1

Во член 3 став 1 од Правилникот за содржината на месечниот извештај за работењето на овластено правно лице со дозвола за работење со хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 6/2007), бројот „15“ се заменува со зборовите: „пет работни дена“.

#### Член 2

Овој Правилник влегува во сила со денот на донесувањето и истиот ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-132/3  
8 март 2011 година  
Скопје

Комисија за хартии од вредност  
на Република Македонија  
Претседател,  
**Марина Наќева-Кавракова, с.р.**

**849.**

Врз основа член 100, член 94, член 99 и член 190 став 4 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95 /2005, 25/2007, 7/2008 и 57/2010 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија, на седницата одржана на 8.3.2011 година, донесе

### ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КАТЕГОРИИТЕ НА СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА И НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ И СТРУКТУРАТА НА ВЛОГОВИТЕ ПРИ ОСНОВАЊЕ И СРЕДСТВАТА ОД АКТИВАТА НА ОВЛАСТЕНО ПРАВНО ЛИЦЕ СО КОИ ТРЕБА ДА РАСПОЛАГА И ВО КОНТИНУИТЕТ

#### Член 1

Во член 5 став 1 од Правилникот за утврдување на категориите на сопствени средства и начинот на пресметување на износот и структурата на влоговите при основање и средствата од активата на овластено правно лице со кои треба да располага и во континуитет („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- средствата од уплати во Гарантниот фонд, формиран од страна на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.“

Алинеите 3, 4, 5, 6, и 7 стануваат алинеи 4, 5, 6, 7 и 8.

#### Член 2

Во член 7 ставот 1 се менува и гласи:

„При одржување на структурата на средствата во континуитет, утврдена во претходниот член, овластено правно лице мора да го одржува минималниот износ на паричните средства во чиј состав се паричните средства и салда на готовинските сметки (жиро сметка и девизна сметка), депозитите по видување и орочените депозити кои се депонирани во банките или штедилниците во Република Македонија или во странски банки на земји членка на ЕУ, Исланд, Норвешка, Австралија, Јапонија, Канада, Нов Зеланд, Швајцарија и САД.“

#### Член 3

Во член 14 став 1 од Правилникот зборовите: „15 дена“ се заменуваат со зборовите: „пет работни дена“.

#### Член 4

Во член 17 зборовите: „од 01-07-2011 година“ се заменуваат со зборовите: „со доставување на извештајот за сопствени средства (образец СОПЛ) за месец јануари 2011 година“.